

ЖЕЛЕЗНИК А.Д. – Демир Хисар

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31.12.2024.

со извештај на овластениот ревизор

Демир Хисар, август 2025

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО – ГЕВГЕЛИЈА
ул. " Маршал Тито" бр.97п. факс. 197;
тел. + 389 034 214 – 116; факс 217 – 116
E-mail: triocons@t.mk
www.triocons.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До акционерите и менаџментот на

ЖЕЛЕЗНИК А.Д. – Сопотница Демир Хисар

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на **ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар**, коишто го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2024 година, и Извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи кои што се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие извештаи засновано на нашата ревизија.

Ние ја водевме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се прифатени во Република Северна Македонија. Овие стандарди

бараат да ги почитуваме етичките барања. Воедно овие стандарди бараат ние да ја планираме и извршиме ревизијата со цел да добијеме разумна сигурност дека финансиските извештаи се ослободени од материјално значајни погрешни прикажувања.

Ревизијата вклучува испитување, засновано на тестови и прибирање на ревизорски докази со кои се поткрепуваат износите и прикажувањата обелоденети во финансиските извештаи. Ревизијата исто така вклучува проценување на користените сметководствени принципи и значајни проценки извршени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното прикажување на финансиските извештаи.

Избраните постапки при ревизијата зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од значајно погрешно прикажување во финансиските извештаи, настанато било како резултат на измама или како резултат на грешка. При проценувањето на овие ризици, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото со цел дизајнирање на ревизорските постапки коишто се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективноста на интерната контрола на Друштвото.

Ние веруваме дека ревизорските докази кои што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Основ за мислење со резерва

Нашиот ангажман за ревизија на финансиските извештаи за годината која што завршува на 31.12.2024 година е по датумот на изготвувањето на финансиските извештаи така да ние неможеме да присуствуваме на физичкото мерење ниту со други алтернативни постапки да ги потврдиме почетните салда и нивното влијание ниту да ги потврдиме залихите со состојба на тој датум.

Како што е наведено во Белешка 20 - Побарувања од купувачите, Друштвото побарувањата од купувачите ги проценило во износ од 44.990 илјади денари. Со верификација констатиравме дека побарувањата во износ од 10.909 илјада

денари се постари од една година. Друштвото не извршило резервирање поради оштетување на побарувањата за наведениот износ на застарени побарувања и не направило проценка на ризикот и признавање на загуба поради оштетување.

Како што е наведено во Белешка 28 – Долгорочни обврски по основ на заеми и кредити, Друштвото на крајот на година не извршило усогласување на дел од долгорочните обврски по кредити кои доспеваат во наредната година во краткорочни обврски по кредити во износ од 13.330 илјада денари.

Мислење со резерва

Според нашето мислење, освен за можните ефекти од прашањата на кои се укажува во пасусот Основа за мислење со резерва, финансиските извештаи даваат вистинска и објективна слика на финансиската состојба на ЖЕЛЕЗНИК А.Д Сопотница Демир Хисар, заклучно со 31 декември 2024 година, како и на нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со законската регулатива и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија.

Обрнување на внимание

Како што е наведено во Белешка 17 – Недвижности постројки и опрема, Друштвото има евидентирано земјиште со нето сметководствена вредност од 911 илјади денари кој е во сопственост на Република Северна Македонија. Нашето мислење не е квалификувано во врска со ова прашање.

Други прашања

Посебните извештаи на ЖЕЛЕЗНИК А.Д Сопотница Демир Хисар за годината што завршува на 31 декември 2023 беа ревидирани од друг ревизор кој има изразено мислење со резерва на посебните финансиски извештаи на 30 октомври 2024 година во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работа во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работа се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работа е конзистентен, од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар, за годината која што завршува на 31 декември 2024 година.

Гевгелија, 26 август, 2025 година

Овластен ревизор:

Здравко Петров



Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија

Управител

Здравко Петров



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА

НА

Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар

СОДРЖИНА:

Страна

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

Извештај за сеопфатна добивка за	2024 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември	2024 година	3
Извештај за готовинските текови за	2024 година	4
Извештај за промените на главнината за	2024 година	5
Белешки кон финансиските извештаи		6-25

Прилози

Годишна сметка
Годишен извештај за работењето

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

За годината што завршува на 31, Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	168.259	172.027
Останати оперативни приходи (добивка)	5	535	864
Промени на залихите на готови производи и производството во тек	15	14.014	(6.313)
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието	-	-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	52.626	64.843
Набавна вредност на стоки и материјали	8	26.219	4.132
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	43.325	29.305
Трошоци за вработените	13	32.080	33.472
Трошоци за депрецијација и амортизација	10	7.201	6.162
Исправка на вредноста на краткорочните средства	-	-	-
Останати оперативни расходи	11 и 12	10.606	18.326
Добивка/загуба од оперативно работење		10.751	10.338
Финансиски приходи	6	-	87
Финансиски расходи	14	5.971	7.945
Добивка/загуба пред оданочување		4.780	2.480
Данок од добивка	16	1.793	776

Добивка/загуба за годината		2.987	1.704
-----------------------------------	--	--------------	--------------

ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА

Промена на ревалоризациските резерви за Нетековни средства	-	-
Нето останата сеопфатна добивка	-	-
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА	2.987	1.704

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Демир Хисар 03.03.2025

Управители

Златко Попоски и Саша Вучетик

Одговорен за поднесување

Разменка Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА НА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2024 и 2023 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	Година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		51.411	55.983
Нематеријални средства	-	-	-
Материјални средства	17	51.411	55.983
Долгорочни вложувања	-	-	-
Долгорочни побарувања	-	-	-
Тековни средства		204.308	177.780
Залихи	18	129.739	114.528
Побарувања за аванси во земјата	-	-	-
Побарувања од поврзани друштва	20	6.560	6.579
Побарувања од купувачи	20	38.430	24.865
Побарувања од државата и други институции	21	727	58
Побарувања од вработените и останати побарувања	21	1.107	3.422
Краткорочни финансиски вложувања	22	24.360	22.865
Активни временски разграничувања	23	545	508
Парични средства и еквиваленти на парични средства	19	2.840	4.955
ВКУПНА АКТИВА		255.719	233.763

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		103.589	100.603
Запишан основен капитал	24	74.366	74.366
Премии на емитирани акции	-	-	-
Ревалоризациона резерва	24	8.199	8.199
Резерви	24	4.534	4.534
Акумулирана добивка/загуба	24	13.503	11.800
Добивка за финансиската година	24	2.987	1.704
Откупени сопствени акции	-	-	-
Долгорочни обврски	28	20.029	8.315
Тековни обврски		132.101	124.845
Обврски спрема добавувачи	25	53.210	24.215
Обврски по краткорочни заеми и кредити	26	70.843	94.645
Обврски за аванси	-	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	27	7.182	4.706
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработени	27	834	1.247
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди	29	32	32
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		255.719	233.763

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи
Демир Хисар 03.03.2025

Управител

Златко Попоски и Саша Бучетиќ

Одговорен за поднесување

Разменка Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
за годината која завршува на 31.12.2024 и 31.12.2023 години

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	14.098	24.550
Нето добивка/загуба после оданочување	2.987	1.701
Амортизација	7.201	6.182
Вредносно усогласување	-	(530)
Камати и курсни разлики	-	-
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(15.211)	7.943
Побарувања за аванси во земјата	-	-
Побарување од поврзани субјекти	19	-
Побарувања од купувачи	(13.565)	18.078
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Побарувања од државата и други институции	-	-
Побарувања од вработените и останати побарувања	1.646	(932)
Активни временски разграничувања	(37)	160
Обврски спрема добавувачи	28.995	(9.990)
Обврски за аванси депозити и кауции	-	-
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти	-	-
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	2.063	1.957
Пасивни временски разграничувања	-	1
Останати оперативни активности	-	-
Готовински текови од инвестициони активности	(4.125)	(23.656)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(2.630)	(890)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	-	-
Долгорочни вложувања	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	(1.495)	(22.766)
Готовински текови од финансиски активности	(12.088)	1.845
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	14.714	1.845
Зголемување/намалување на кратк.кредити	(23.802)	-
Исплатени дивиденд	-	-
Зголемување/намалување на паричните средства	(2.115)	2.739
Парични средства на почеток на годината	4.955	2.215
Парични средства на крајот на годината	2.840	4.954

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Дата на финансиските извештаи: 31.12.2024

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА

во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2023	74.366	12.733	11.803	98.902
Сеопфатна добивка	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	1.701	1.701
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
Останати активности	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2023	74.366	12.733	13.504	100.603

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	74.366	12.733	13.504	100.603
Сеопфатна добивка	-	-	-	-
Добивка/загуба за годината	-	-	2.987	2.987
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
Останати активности	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Резерви	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2024	74.366	12.733	16.491	103.590

Запишан капитал:

1.231.447,00 ЕУР.

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО

Назив и регистрација:

Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар (во понатамошниот текст Друштвото) оснивано е во април 2001 година. Седиштето на Друштвото е во Сопотница на улица Населено место без уличен систем Сопотница Демир Хисар Единствениот даночен број на Друштвото е 4010990101566.

Дејност и вработени

Основна дејност на Друштвото според НКД е 24.510 – Леење на железо

Друштвото за годината која завршува на 31.12.2024 година своето работење го обавува во сопствен капацитет и за своја сметка, со просечно ангажирани 51 вработени лица.

Седиште:

Седиште на Друштвото е во Демир Хисар.

Матичен број:

413006

Основачи и одговорност:

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со статутот на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Демир Хисар. Согласно одредбите од статутот, Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Демир Хисар има едностепен модел на управување и тоа:

- а) Собрание на акционери и
- б) Одбор на директори

Одборот на директори го сочинуваат извршни и неизвршни членови. За овластено лице за застапување на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Демир Хисар именувани се Златко Поповски и Саша Вучетиќ – Извршни директори овластени лица.

Согласно на тековната состојба издадена од Централниот регистар како членови на одборот на директори се запишани следните лица:

Име и презиме	Извршни/неизвршни директори на одборот
Саша Вучетиќ	Извршен член на одборот на директори
Златко Поповски	Извршен член на одборот на директори
Ацо Поповски	Неизвршен член на одборот на директори Претседател на одборот на директори
Зоран Поповски	Неизвршен член на одборот на директори
Златко Гавриловски	Независен член Неизвршен член на одборот на директори
Катица Ристовска	Неизвршен член. Неизвршен член на одборот на директори

Ристо Попоски	Независен член. Неизвршен член на одборот на директори
Вангелица Мажевска	Неизвршен член. Неизвршен член на одборот на директори

Акционерски капитал

Во Акционерската книга на Акционерското друштво Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Демир Хисар која се води кај Централниот депозитар на хартии од вредност на Република Северна Македонија, Друштвото има издадено вкупно 24.085 акции со номинална вредност од 51.10 ЕВРА по акција или вкупно запишано акционерски капитал во износ од 1.230.743,50 ЕВРА или во денарска противвредност од 74.366.159,00 МКД, а структурата на издадените акции е следната:

16.994	Обични акции во износ од	869.075 ЕВРА	Или	70.55%
4.290	Акционерски капитал	219.216 Евра	Или	17.82
2.801	Сопствени акции во износ од	143.156 ЕВРА	или	11.63%

Друштвото има една подружница согласно ЗТД регистрирана како подружница Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар со адреса на ул"Мито Хаџивасилев Јасмин" бр.26 Скопје Центар, Центар

Запишан капитал

1.231.447,00 ЕВРА

Тргувањето со обичните акции издадени од Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар се врши на официјалниот Пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, при што не се менува вредноста на запишаниот капитал по основ на издадени акции туку структурата на имателите на акциите, односно акционерите.

Структурата и висината на акционерскиот капитал кој во суштина ја претставува основната главнина на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар која е евидентирана во книговодствената евиденција на Друштвото не е во целост усогласена со износот на акционерската главнина регистрирана во Централниот регистар на РСМ како и со состојбата евидентирана во акционерската книга која е издадена од Централниот депозитар на хартии од вредност.

Изнесените податоци за друштвото се потврдени со Тековната состојба на правното лице од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија регионална регистрациона канцеларија Охрид од 19.06.2025 година.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на Република Северна Македонија

Овластени лица за застапување на Друштвото неограничено во во својство на извршни директори се Златко Поповски и Саша Вучетик.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**2. Основа за составување на финансиските извештаи****2.1. Прописи**

Финансиските извештаи, на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар дадени на страниците 2 до 5 се изготвени во согласност со важечките прописи и сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Северна Македонија, и тоа Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/204.....192/2015) и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), и меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството во службен весник на РСМ бр. 159/2009,164/2010 И 107/2011 година применливи од 1 јануари 2010 година.

Почнувајќи од 01.01.2025 година во примена ќе бидат Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за сметководство (Сл.Весник 75/2024).

Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

2.2. Основни сметководствени политики

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност.

2.3. Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изработени врз основа на претпоставка на континуитет на работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи со работа во догледна иднина.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на друштвото.

Финансиските извештаи на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК А.Д. Сопотница Демир Хисар се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2023 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСС бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на

прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати.

Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2023 година кои се ревидирани од страна на друг ревизор и има издадено квалификувано мислење.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измери;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштво се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на Извештајот за финансиската состојба.
2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.
2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.
3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.
4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Северна Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација :

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	20%
Компјутерска опрема и софтвер	- 25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. Амортизацијата се ревалоризира за периодите за кои била пресметана. Износот на ревалоризацијата на амортизација се евидентира на товар на финансискиот резултат како ревалоризациони трошоци и во корист на ревалоризационата резерва.

3.5. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.6.Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се искажуваат по пониска од цената на чинење и нето продажната вредност. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се води по просечни цени. Доколку набавната вредност или цената на чинење е повисока од нето продажната вредност, залихите се сведуваат на нето продажната вредност. Нето продажната вредност е проценета продажна цена во нормални услови на делување, намалена за проценетите трошоци за доработка и проценетите трошоци за реализација.

3.7. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки, девизни сметки во деловните банки и чекови.

3.8. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.

2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.

3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Северна Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на остварената добивка наголемена за непризнаени расходи од тековната година.

3.9. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.10. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби.

3.11. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето. Во согласност со

законските прописи, односно со договор или општ акт, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се пренесува на задружен капитал и законски резерви.

3.12. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3. Друштвото треба да изврши усогласување во сметководствената евиденција на запишаниот капитал евидентиранот капитал во сметководствената евиденција со оној капитал кој е евидентиран и запишан капитал во тековната евиденција.

3.13. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.14. Управување со финансиски ризици

3.14.1. Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

ЖЕЛЕЗНИК АД во своето работење стапува во меѓународни трансакции поради набавка на материјали и сировини. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во денари.

б) Ризик од курсни разлики

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2024 и 2023 година се како следи:

	2024	2023
ЕУР	61.4950	61.4950
УСД	58.8807	55.6516
ГБР	74.1350	70.7612

в) Каматен ризик

Друштво е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик за долгорочните и краткорочните кредити и истите ги регулира со директни преговори со банките.

г) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукуира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите

инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

д) Даночен ризик

Согласно на законските прописи во Република Северна Македонија даночните власти можат во период од 5 години а во одредени случаи и на даночна евазија или измама периодот на застареност може да изнесува и до 10 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

3.14.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото.

Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. Друштвото не користи финансиски деривати.

Следнава табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31. Декември 2023 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити			94.645	8.315	102.960
Обврски спрема добавувачи	-	24.215			24.215
Останати обврски	5.953				5.953
Вкупно	5.953	24.215	94.645	8.315	133.128

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на друштвото со состојба на 31 декември 2023 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	4.955				4.955
Побарувања од купувачите	-	31.444			31.444
Останати побарувања	26.345				26.345
Вкупно	31.300	31.444	-		62.744

Следнава табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31. Декември 2024 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити			70.843	20.029	90.872
Обврски спрема добавувачи	-	53.210			53.210
Останати обврски	8.016				8.016
Вкупно	8.016	53.210	70.843	20.029	152.098

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на друштвото со состојба на 31 декември 2024 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	2.840				2.840
Побарувања од купувачите	-	26.537	274	10.909	37.720
Останати побарувања	26.194				26.194
Вкупно	29.034	26.537	274	10.909	66.754

3.14.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштво престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба е како што следи:

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност

	2024 (во 000)	2023 (во 000)
Краткорочни финансиски вложувања	24.360	22.865
Побарувања од купувачите и ост побарувања	46.824	34.924
Побарувања за дадени аванси	-	-
Парични средства еквиваленти	2.840	4.955
	74.024	62.744

Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти се смета за безначаен бидејќи клиентите на Друштвото се реномирани банка, со надворешни кредитни рангирања со висок квалитет.

Нето обврските ја претставуваат разликата помеѓу вкупните кредити (вклучувајќи ги долгорочните и краткорочните кредити и паричните средства. Менаџментот на Челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД, Демир Хисар врши редовно следењена кредитната задолженост. Следниот преглед ја покажува кредитната задолженост на Друштвото на 31 декември 2024 година и 31 декември 2023 година:

31 декември 2024 31 декември 2023

(Во илјада денари)

Обврски по кредити	90.872	102.960
Парични средства	(2.840)	(4.955)
Нето обврски по кредити	88.032	98.005
Капитал и резерви	103.589	100.603
% на кредитна задолженост	84.98%	97.41%

3.14.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.14.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и од тука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредност при пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на стоки и услуги во земјата	105.555	100.013
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен Пазар	25.890	643
Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски Пазар	36.365	68.210
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	449	3.161
Вкупно	168.259	172.027

5.ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од наплатени отпишани побарувања	347	749
Останати неспомнати деловни приходи	188	115
Вкупно	535	864

**6.ПРИХОДИ ОД УЧЕСТВО НА ВЛОЖУВАЊА И
ПРИХОДИ ОД ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи по основ на камати,курсни разлики и слични приходи од работењето со неповрзани субјекти	-	-
Приходи од позитивни курсни разлики од работење со неповрзани друштва	-	87
Вкупно	-	87

**7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ, ЕНЕРГИЈА,
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Потрошени сировини и материјали	34.903	43.249
Трошоци за материјали управа	1.135	1.965
Потрошена енергија	14.319	17.162
Трошоци за енергија администрација	1.279	1.374
Трошоци за резервни делови и материјали производство	112	216
Трошоци за резервни делови и материјали управа	124	90
Трошоци за амбалажа	375	521
Трошоци ситен инвентар амбалажа и автогуми	379	257
Отпис на ситниот инвентар		9
Вкупно	52.626	64.843

**8. РАСХОДИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ,СТОКИ,
УСЛУГИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Набавна вредност на стоки и материјали	26.219	4.132
Вкупно	29.219	4.132

9.УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Транспортни услуги	3.119	4.910
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	768	606
Надворешни услуги за изработка на производи	32.634	16.101
Услуги за одржување и заштита	1.857	3.868
Трошоци за саеми и пропаганда	2.604	2.545
Наемнини-лизинг	385	408
Комунални услуги	90	83
Трошоци за истражување и развој	-	-
Останати услуги	1.868	784
Вкупно	43.325	29.305

10.АМОРТИЗАЦИЈА И ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ И КРАТКОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Амортизација (депресијација, деплација) по минимални стапки	7.201	6.162
Вредносно усогласување на материјалните средства	-	-
Вкупно	7.201	6.162

11.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дневници за службени патувања и патни трошоци	692	1.492
Надомест на трошоците на вработените, подароци и помошти	1.972	1.873
Трошоци за надоместок на членовите на управен одбор	49	-
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, презентација и спонзорство	1.309	1.115
Премии за осигурување	315	407
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	224	258
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	713	726
Трошоци за користење на права	1.142	1
Останати нематеријални трошоци	3.456	5.560
Вкупно	9.872	11.432

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Неотпишана вредност на расходувани средства		115
Трошоци за директен отпис на побарувања	546	6.653
Казни пенал и надомести на штета	6	9
Рсходи од дополнителни попусти	11	-
Останати расходи	171	117
Вкупно	734	6.894

13.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вкалкулирани плати	26.543	30.481
Останати трошоци за вработените	5.537	2.992
Вкупно	32.080	33.473

14.РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, КУРСНИ РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Камати од работењето со неповрзани субјекти	5.971	7.919
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	-	26
Останати финансиски расходи	-	-
Вкупно	5.971	7.945

15.ПРОМЕНА ЗАЛИХИТЕ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Залихи на готови производи на 01.01	99.175	105.488
Залихи на готови производи на 31.12.	113.189	99.175
Зголемување(намалување) на залихите	14.014	-6.313

При утврдувањето на резултатот од работењето добивката за годината се коригира за трошоците содржани во разликата помеѓу залихите на недовршеното производство и готови производи на крајот на годината (крајни залихи) и залихите на почетокот на годината (почетни залихи). За пресметјовниот период залихите се наголемени за 14.013.673 денари.Овој износ се признава како приход во Извештајот за сеопфатна добивка за 2024 година,за 2023 година по овој основ е признаен расход од 6.312.730 денари.

16. ДАНОК НА ДОБИВКА

во илјади денари

УТВРДЕН РЕЗУЛТАТ

4.777.377

УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ

13.151.685

Исплатени надоместоци на трошоци и други лични

примања од работен однос над утврдениот износ

-

Трошоци за репрезентација

1.180.187

Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот

-

Даноци од задршка

-

Парични и даночни казни, пенал и казнени камати за

ненавремена уплата на јавни давачки и на трошоци за

присилна наплата

157.605

Износ на ненаплатени побарувања од заем

7.007.000

Други усогласувања на расходите

4.806.893

ДАНОЧНА ОСНОВА

17.929.062

ИЗВРШЕНИ ВЛОЖУВАЊА ОД ДОБИВКАТА

-

ДАНОЧНА ОСНОВА ПО НАМАЛУВАЊЕ

-

ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА

1.792.906

НАМАЛУВАЊЕ НА ПРЕСМЕТАН ИОТ ДАНОК НА ДОБИВКА

-

ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА ПО НАМАЛУВАЊЕ

-

ПЛАТЕНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

798.990

ПОВЕЌЕ ПЛАТЕН ДАНОК ОД ПРЕТХОДНИ ПЕРИОДИ

-

ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ДОПЛАТА

993.916

17. НЕДВИЖНОСТИ ПОСТРОЈКИ И ОПРЕМА

(во 000 денари)

Опис	Земјиште	Гредежни објекти	Построј ки и опрема	Транспор тни средства	Средства во припрема	Вкупно материјалн и средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Почетна состојба 01.01.2023	911	79.457	166.317	21.871	6.508	275.064
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)	-	-	803	87	-	890
Зголемување со пренесување на материјални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023 (1+2+3+4+5+6)	911	79.457	167.120	21.958	6.508	275.954
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Почетна состојба на 01.01.2023	-	65.124	128.447	20.768	-	214.339
Пресметана амортизација за 2023 година	-	190	5.408	564	-	6.162
Исправка на вредноста на продадена, расходвани и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-530	-	-	-530
Состојба на 31.12.2023 (8+9+10)	-	65.314	133.325	21.332	-	219.971
Сегашна вредност на материјалните средства (7-11)	911	14.143	33.795	626	6.508	55.983

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Постройки и опрема	Транспортни средства	Средства во припрема	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Почетна состојба 01.01.2024	911	79.457	167.120	21.958	6.508	275.954
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)	-	-	1.512	1.117	-	2.629
Зголемување со пренесување на материјални средства во подготовка	-	6.508	-	-	-6.508	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024 (1+2+3+4+5+6)	911	85.965	168.632	23.075	0	278.583
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Почетна состојба на 01.01.2024	-	65.314	133.325	21.332	-	219.971
Пресметана амортизација за 2024 година	-	1.608	5.077	518	-	7.201
Исправка на вредноста на продадена, расходоувана и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024 (8+9+10)	-	66.920	138.402	21.850	-	227.172
Сегашна вредност на материјалните средства (7-11)	911	19.045	30.230	1.225	-	51.411

18.ЗАЛИХИ

Во илјада денари/година

Тековна

Претходна

СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

Суровини и материјали на залиха

3.389

3.192

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

3.250

2.485

СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА

9.534

9.447

ПРОИЗВОДСТВО

1

Производство

113.189

99.175

ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ**СТОКИ**

400

253

Стоки во продавница

Вкалкупиран данок на

додадена вредност

Разлика во цени на стоките

- 24

- 24

Вкупно

129.739

114.528

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година

Тековна

Претходна

жиро сметка

2.653

105

Благајна

10

11

Девизни сметки

177

4.839

Вкупно

2.840

4.955

20. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарување од поврзани субјекти	6.560	6.579
Побарувања од купувачите во земјата	37.387	16.186
Побарување од купувачите од странство	1.043	8.689
Вкупно	44.990	31.454

21. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Данок на додадена вредност	-	1
Побарувања по основ на повеќе платен даноци	727	57
Побарувања од вработени	1.107	3.422
Вкупно	1.834	3.480

22. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дадени позајмици и кредити	24.360	22.865
Вкупно	24.360	22.865

23. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Платени трошоци за идните периоди	545	508
Вкупно	545	508

24. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Според решението на Централниот регистар на РСМ основната главнина на друштвото изнесува 1.231.447 евра, и тоа 24.085 акции по номинална вредност за една акција од 51.10 ЕВРА еднакво на 1.230.745 ЕВРА според тогашниот курс од 60,49453 ден. за едно ЕВРО е 79.094.457,00 денари вкупниот номинален капитал по акционерска книга изнесува 1.230.743.50 ЕВРА. Структурата според акционерската книга со состојба на 31 декември 2024 и 2023 година е следната:

Акционери	Структура%		Број на акции		Во ЕВРА	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023
Акционери физички лица	5.68	5.68	1.368	1.368	69.905	69.905
Акционери правни лица	81.69	81.69	19.676	19.676	1.005.444	1.005.444
Железник сопствени акции	6.88	6.88	1.658	1.658	84.724	84.724
ФПИОМ	5.75	5.75	1.383	1.383	70.670	70.670
Вкупно	100.00	100.00	24.085	24.085	1.230.743	1.230.743

Во акционерскиот капитал на ЖЕЛЕЗНИК а.д. Демир хисар иматели на обични акции – правни лица со состојба на 31.12.2024 година според акционерската книга 5 имаат сопственост од 81.69% од акционерскиот капитал, физички лица поседуваат 5.68% од вкупниот број на обични акции.

Според евиденцијата Друштвото со состојба на 31.12.2024 година ја имало следната структура на капиталот:

Во илјада денари

ОПИС	2024	2023
Запишан уплатен капитал	74.403	74.403
Откупени сопствени акции	-37	-37
Резерви	4.534	4.534
Ревалоризациони резерви	8.199	8.199
Акумулирана добивка (пренесена загуба)	13.503	11.803
Нераспоредена добивка	2.987	1.701
Вкупно	103.589	100.603

25. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачи во земјата	48.430	19.717
Обврски спрема добавувачи во странство	4.780	4.498
Вкупно	53.210	24.215

26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	70.843	94.645
Вкупно	70.843	94.645

Структурата на краткорочните кредити и позајмици со состојба на крајот на годината е следната истите се од страна на Друштвото обезбедени со хипотеки на недвижен имот.

Број на договор кредитна партија	Состојба на 31.12.2024
Шпаркасе банка рамковен кредит	44.480.000
Стопанска банка а.д. Скопје	7.350.362
Стопанска банка АД Битола краткорочен	2.000.000
Фактор труст дроел Скопје	10.670.596
Биотек доо Скопје позајмица	4.700.000
Хекурани Косово	465.852
ЈАК СП З.О.О Полска	1.145.325
Комплекси клоди Албанија	30.748
Вкупно	70.842.883

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за данок на додадена вредност и даноци и придонеси од добивката	6.325	3.730
Останати краткорочни обврски	857	976
Обврски по основ на плати	834	1.247
Вкупно	8.016	5.953

28. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	20.029	8.315
Вкупно	20.029	8.315

Структурата на краткорочните кредити и позајмици со состојба на крајот на годината е следната истите се од страна на Друштвото обезбедени со хипотеки на недвижен имот.

Број на договор кредитна партија	Состојба на 31.12.2024
Шпаркасе банка а.д.	4.037.012
Стопанска банка АД Битола долгорочен	15.991.864
Вкупно	20.028.876

29. ОДЛОЖЕНИ ПЛАКАЊА НА ПРИХОДИ И ТРОШОЦИ НА ИДНИ ПЕРИОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати пасивни временски разграничувања	32	32
Вкупно	32	32

30. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденување на поврзани субјекти.

Прегледот во продолжение го прикажува обемот на состојбите од трансакциите со поврзани субјекти со состојба и за годината што завршува под 31 декември 2024 во денари

2024 Трансакции со поврзани страни

Во денари/ година	Обврски	Побарувања
ДИПО Охрид	1.490.631	15.473.094
ПАП Компани ДООЕЛ	14.781	4.906.247
Вкупно	1.505.412	20.379.341

Надоместоци на раководството

На извршниот директор Поповски Златко член на одборот на директори, вработен во друштвото на име плата согласно, за 2024 година исплатен му е бруто износ од 1.564.512.00 денари. Исто така на име на позајмица е исплатено износ од 2.410.000 На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 11.111,00 денари

Поповски Зоран Извршен член на одборот на директори на име на позајмица е исплатено износ од 1.217.000 денари.

На извршниот директор Саша Вучетиќ извршен член на одборот на директори, вработен во друштвото на име плата согласно, за 2024 година исплатен му е бруто износ од 1.564.512.00 денари. Исто така на име на позајмица е исплатено износ од 1.660.000,00. На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 11.111,00 денари.

На неизвршниот директор Катица Ристовска член на одборот на директори, вработен во друштвото на име плата согласно, за 2024 година исплатен и е бруто износ од 1.156.253.00 денари. Исто така на име на позајмица е исплатено износ од 1.620.000,00 денари На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 11.111,00 денари.

31. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото со состојба на 31.12.2024 година во финансиските извештаи нема обелоденото неизвесни обврски. На денот на изготвувањето на финансиските извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од судски спорови.

32. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Даночните книги и евиденцијата на Друштвото за 2024 година не се ревидирани од страна на даночните власти, поради што евидентираните даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните даноци и евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква даночна инспекција неможе да се утврдат со разумна сигурност.

33. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2024 година – датумот на известувањето до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи. Значаен настан по денот на објавувањето на финансиските извештаи 31 декември 2024 година е настанот од настанатата економска криза за која нема влијание на изготвените финансиски извештаи но за наредниот период може да има влијание на финансиските извештаи за 2025 година, нема останати настани кои се материјално значајни за објавување во овие финансиски извештаи.

ЕМБС: 04138004

Целосно име: Челичен лим и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир

Хисар

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2024

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А.НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	51.411.124,00			55.983.178,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	51.411.124,00			55.983.178,00
10	-- Недвижности (011+012)	19.955.840,00			21.562.255,00
11	-- Земјиште	911.134,00			911.134,00
12	-- Градежни објекти	19.044.706,00			20.651.121,00
13	-- Постројки и опрема	30.231.002,00			33.795.415,00
14	-- Транспортни средства	1.224.282,00			625.508,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	203.762.809,00			177.273.450,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	129.738.864,00			114.528.436,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	3.388.892,00			3.191.906,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	12.784.125,00			11.932.062,00
41	-- Залихи на готови производи	113.189.057,00			99.175.348,00
42	-- Залихи на трговски стоки	376.790,00			229.120,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	46.824.567,00			34.925.035,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	6.560.094,00			6.579.093,00
47	-- Побарувања од купувачи	38.430.278,00			24.864.977,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	725.124,00			57.398,00
50	-- Побарувања од вработените	1.066.381,00			3.380.877,00
51	-- Останати краткорочни побарувања	42.690,00			42.690,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	24.359.517,00			22.865.417,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	24.359.517,00			22.865.417,00

59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	2.839.861,00		4.954.562,00
60	-- Парични средства	2.839.861,00		4.954.562,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	544.522,00		509.718,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	255.718.455,00		233.766.346,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	103.587.479,00		100.603.025,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	74.366.159,00		74.366.169,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	8.199.411,00		8.199.412,00
71	-- VI. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	4.533.745,00		4.533.751,00
72	-- Законски резерви	4.412.002,00		4.412.002,00
73	-- Статутарни резерви	121.743,00		121.749,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	13.503.693,00		11.802.899,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.984.471,00		1.700.794,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	152.098.392,00		133.130.737,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	20.028.876,00		8.315.493,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	20.028.876,00		8.315.493,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	132.069.516,00		124.815.244,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	53.210.174,00		24.215.445,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	822.035,00		
100	-- Обврски кон вработените	770.824,00		1.176.440,00
101	-- Тековни даночни обврски	6.360.350,00		4.707.054,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	70.842.883,00		94.645.030,00
106	-- Обврски по основ на учество во резултатот	1.406,00		1.406,00
108	-- Останати краткорочни обврски	61.844,00		69.869,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	32.584,00		32.584,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	255.718.455,00		233.766.346,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	168.793.432,00			172.890.866,00

202	-- Приходи од продажба	168.258.714,00		172.027.166,00
203	-- Останати приходи	534.718,00		863.700,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	99.175.383,00		105.488.077,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	113.189.056,00		99.175.347,00
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	172.058.705,00		156.242.712,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	52.626.018,00		64.843.839,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	25.770.032,00		971.313,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	449.480,00		3.160.843,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	43.324.924,00		29.305.550,00
212	-- Останати трошоци од работењето	6.892.439,00		8.185.156,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	35.060.166,00		36.836.746,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	17.456.261,00		20.032.259,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.337.305,00		1.606.190,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	7.749.669,00		8.842.254,00
217	-- Останати трошоци за вработените	8.516.931,00		6.356.043,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	7.201.374,00		6.162.180,00
222	-- Останати расходи од работењето	734.272,00		6.777.085,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)			87.197,00
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			87.197,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	5.971.023,00		7.945.378,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.971.023,00		7.919.415,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва			25.963,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	4.777.377,00		2.477.243,00
250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	4.777.377,00		2.477.243,00
252	-- Данок на добивка	1.792.906,00		776.449,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.984.471,00		1.700.794,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	51,00		55,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
269	-- Добивка за годината	2.984.471,00		1.700.794,00
288	-- Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.984.471,00		1.700.794,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
640	-- Приходи од продажба на стоки и услуги (АОП 641+ АОП 642) (< или = АОП 202 од БУ)	25.889.590,00			643.774,00
641	-- Приходи од продажба на стоки (< или = АОП 202 од БУ)	25.889.590,00			643.774,00
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	105.555.017,00			100.013.107,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	36.364.627,00			67.495.381,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)				748.898,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	34.903.000,00			64.843.839,00
678	-- Потрошени резервни делови и материјали за одржување (< или = АОП 208 од БУ)	16.210.000,00			216.642,00
679	-- Отпис на ситен инвентар, амбалажа и автогуми (во производство) (< или = АОП 208 од БУ)	752.000,00			256.848,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	3.119.342,00			4.910.161,00
682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	768.000,00			605.853,00
686	-- Наемнини за деловни простории во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	385.000,00			408.047,00
691	-- Вкалкулирани надомести за време на боледувања	36.252,00			114.526,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	163.760,00			195.404,00
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	566.661,00			497.784,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	692.143,00			1.491.597,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.875.049,00			1.457.523,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	1.311.319,00			1.115.129,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	315.538,00			407.167,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	224.263,00			726.127,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	6.892.439,00			8.185.156,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	52,00			55,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
4190	- 24.510 - Левање жлеззо	168.793.432,00			

Потпишано од:

RAZMENA BALESKA

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski
Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Белешки кон финансиските извештаи

1. Основни податоци за Друштвото

Трговското друштво челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД - Сопотница Демир Хисар (во помнатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво основано во 1978 година.

Од 11.04.2001 година на Друштвото се води во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија.

Промени во регистарска влошка во Трговскиот регистар во година нема.

Адресата на Друштвото е Сопотница Демир Хисар, Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото е леење на железо 24.510

Сопственост и поврзани субјекти: Доминантен сопственик на Друштвото е Дипо ДООЕЛ Охрид.

Друштвото го застапуваат двајца извршни Директори Вучетик Саша и Попоски Златко кој самостојно склучува договори и други правни дејства што не ја надминуваат вредноста од 25.000 евра, а над овој износ потребно е согласот од Одборот на Директори.

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи

Друштвото ја води својата сметководствена евиденција и ги изготвува финансиските извештаи согласно со одредбите од Законот за трговски друштва на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр.28/04, 84/05 ... 24/11) и Правилникот за водење сметководство ("Службен весник на Република Македонија" бр.159/09, 164/10 и 107/11). Според овој Правилник, сметководствените стандарди кои се применуваат во Република Македонија се Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) и Толкувањата издадени од Одборот за меѓународните сметководствени стандарди и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународните стандарди за финансиско известување.

Финансиските извештаи се изготвени со примена на принципот на пресметковна основа во сметководството, методот на набавна вредност и претпоставката на континуитет во работењето во догледна иднина.

Во изготвувањето на финансиските извештаи Друштвото ги применува сметководствените политики кои се обелоденети во белешка 3. Сметководствените политики конзистентно се применувани во текот на деловната година, како и во претходната година.

Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во објаснувачките белешки кон финансиските извештаи се прикажани во македонски денари.

Белешки кон финансиските извештаи

2. Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвена на единечни основа, обезбедувајќи информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите, добивките и загубите презентирани во:

- Извештај за финансиската состојба со состојба на 31 декември 2024
- Извештај за сеопфатна добивка за годината која завршува на 31 декември 2024;
- Извештај за паричните текови за годината која завршува на 31 декември 2024
- Извештај за промени во капиталот за годината која завршува на 31 декември

2024 и

- Белешки кон финансиските извештаи.

Главни квалитативни карактеристики на информациите во финансиските извештаи се:

- разбирливост - да бидат лесно разбирливи за корисниците;
- релевантност - да можат да влијаат врз економските одлуки на корисниците;
- веродостојност - верно да ги претставуваат трансакциите и
- споредливост - на Финансиските извештаи на Друштвото од различни пресметковни периоди како и споредливост со Финансиските извештаи на други правни субјекти.

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.1. Недвижности, постројки и опрема и нематеријални средства

Во недвижности, постројки и опрема се класифицираат средства што:

- се држат за остварување на дејноста и
- се очекува да се користат повеќе од еден финансиски период и чија поединечна вредност во моментот на набавка е повисока од 300 евра во денарска противвредност.

Во нематеријални средства се вклучуваат непаричните средства кои може да се идентификуваат и немаат физичка содржина.

Недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства се евидентираат по нивната набавна вредност. Набавната вредност претставува фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до ставањето на средството во употреба. Капиталните подобрувања, обновувања и поправки кои го продолжуваат животниот век на средството се капитализираат. На 31 декември средствата се прикажуваат по нивната сегашна вредност (набавната вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба заради обезвреднување на средствата).

Корисниот век се проценува најмалку на крајот на секоја деловна година и доколку има значајна промена во очекуваниот прилив на идните економски користи од средствата, стапката на амортизација се менува како резултат на променетите очекувања.

Белешки кон финансиските извештаи**3. Преглед на значајни сметководствени политики**

3.2. Залихи Залихите се водат по набавна вредност, во која влегуваат набавната цена, увозните давачки и други зависни трошоци за нивна набавка. Трошокот за сировините, материјалите и резервните делови се пресметува по методот на просечни цени, додека ситниот инвентар, амбалажата и автогумите се отпишуваат 50% со нивното ставање во употреба.

Залихата и расходите на продадените готови производи, полупроизводи и недовршено производство се води по методот на плански цени. Секоја година планската цена се корегира согласно калкулацијата на трошоците на производство од минатата година.

Залихата на трговски стоки се води по набавна вредност. Расходот на секој вид на трговски стоки се води по просечни цени.

3.3. Побарувања

Друштвото ќе признае побарување во Извештајот на финансиската состојба кога тоа произлегува од склучен договор.

Побарувањата од продажба и вложувања се признаваат во Извештајот на финансиската состојба кога Друштвото ги извршува обврските согласно склучените договори. Мерењето на овие побарувања се врши според нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот.

Сите краткорочни средства, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во Извештајот на финансиската состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни побарувања. Оваа позиција ги вклучува побарувања од вработените, побарувања за дадени аванси, побарувања за повеќе платени даноци и придонеси, побарувања за однапред платените трошоци и останати побарувања.

Друштвото врши усогласување на краткорочните побарувања односно депризирање само кога ја губи контролата над договорените права односно постои неможност за наплата на дел или целото побарување од должникот. Индикатори кои се користат за проценка на наплатливоста на побарувањата од купувачите се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплата како и стечај или ликвидација на купувачите. Исправка на побарувањата се прикажува како трошок во Извештајот за сеопфатна добивка кога постои објективен доказ дека Друштвото нема да биде во можност да ги наплати сите доспели износи согласно склучените договори. Последователните наплати на претходно отпишаните побарувања и соодветното намалување на исправката се признаваат како приход.

3.4. Парични средства и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти се состојат од парични средства во благајна, трансакциски сметки и високо ликвидни вложувања кои брзо можат да се претворат во пари и се изложени на незначаен ризик од промена на вредноста.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.5. Трансакции во странски валути

Средствата и обврските изкажани во странска валута се конвертираат во денари според средниот девизен курс на Народна банка на Република Македонија на денот на составување на Извештајот за финансиска состојба.

Трансакциите изразени во странски валути се конвертирани во денари според официјалниот девизен курс на денот на трансакцијата

3.6. Капитал

Капиталот претставува остатокот на учество во средствата на Друштвото по одземање на сите негови обврски.

а) Запишан капитал

Запишаниот капитал е еднаков на износот на уплатените удели според акционерската книга.

б) Задржана добивка/акумулирана загуба

Во деловните книги на Друштвото посебно се исказува задржаната добивка, а посебно исказаната загуба од работењето.

Исказаната загуба од работењето може да се покрие со задржаната добивка само со одлука на Собрание на акционери.

Добивката или загубата од тековната година во Извештајот за промените во капиталот се исказува како добивка за распределба, односно загуба од тековното работење.

в) Резерви

Ревалоризациона резерва претставува евидентираната добивка или загуба од промена во објективната вредност на средствата чии промени се признаваат директно во капиталот.

Резервите се исказуваат по номинална вредност со издвојување од нето добивката и тоа посебно за:

- законски резерви;
- статутарни резерви и
- останати резерви.

Законските резерви се формираат со Одлука за распределба од годишно остварената добивка најмалку во износ од 5% се додека не постигнат една десетина од вредноста на основната главнина.

Законските резерви може да се користат за покривање на исказана годишна загуба, загуби од минати години.

Со Одлука за распределба на добивката основачите може да издвојуваат средства во другите фондови и за дивиденди само кога законските резерви ќе достигнат 10% од вредноста на основната главнина.

Белешки кон финансиските извештаи**3. Преглед на значајни сметководствени политики**

3.7. Обврски Друштвото ќе признае обврска во Извештајот за финансиската состојба кога ќе прими средства или друга материјална корист врз основа на склучен договор.

При почетното признавање, обврските се мерат по нивната објективна вредност, зголемена за трансакциските трошоци директно поврзани за нивното издавање. Објективната вредност е еднаква на средствата примени во замена за превземените обврски.

Обврските кон добавувачи, се признаваат врз основа на реализација на склучените договори. Мерењето на обврските се врши спред нивната номинална/договорна вредност утврдена во договорот.

Обврските по кредити, позајмици врз основа на потпишан договор за кредит односно позајмици, се искажуваат како финансиски обврски во Извештајот за финансиската состојба согласно примените износи односно номиналната вредност, зголемени за трансакциските трошоци директно поврзани со финансиската обврска.

Кредитите, позајмиците со рок на доспевање подолг од една година се искажуваат како долгорочни финансиски обврски.

Сите краткорочни обврски, кои нема да бидат презентирани во некоја друга позиција во рамките на Извештајот на финансиската состојба се искажуваат во позицијата останати краткорочни обврски. Оваа позиција ги вклучува обврските кон вработените, обврски за примени аванси, обврски кон државата за даноци и придонеси, обврски за однапред наплатени приходи и останати обврски.

3.8. Приходи

Приходот се признава во Извештајот за сеопфатна добивка кога зголемувањето на идните економски користи, поврзано со зголемување на некое средство или со намалување на некоја обврска може веродостојно да се измери. Тоа значи дека признавањето на приходот се случува едновременно со зголемување на средствата или намалување на обврската.

Друштвото од своето работење остварува приходи од продажба на готови производи, услуги и стоки, на домашен и странски пазар. Приходите од продажба се признаваат кога значајните ризици и користи од сопственоста на готовите производи и трговските стоки ќе бидат пренесени на купувачот. Останати приходи од работењето се добивки од отуѓување на недвижности и опрема, приходи од отпис на краткорочни обврски, приходи од наплата на претходно отпишани побарувања и други приходи.

3.8.1. Приходи од оперативен лизинаг / закуп

Лизингот со кој Друштвото не ги пренесува сите ризици и приноси кои се поврзани со сопственоста врз средството на корисникот на лизингот е класифициран како оперативен лизинг. Приходите поврзани со оперативен лизинг/закуп се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Овие приходи се искажуваат преку Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување, во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.8.2. Приходи од позајмување / камати

Приходите од позајмување/камати се искажуваат во моментот на нивното настанување, преку Извештајот за сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи
3. Преглед на значајни сметководствени политики
3.9. Расходи

Расходот се признава во Извештајот за сеопфатна добивка кога намалувањето на идните економски користи поврзано со намалување на некое средство или со зголемување на некоја обаврска може веродостојно да се измери. Расходите се прикажуваат врз принципот на пресметковна основа. Вредноста на набавката, односно цената на чинење на производите, стоките и услугите се признава како расход во моментот на остварувањето на приходот од нивната продажба.

3.9.1. Оперативен лизинг / закуп

Лизингот каде Друштвото не ги превзема сите ризици кои се поврзани со сопственоста врз средствата предмет на лизингот се класифицира како оперативен лизинг. Трошоците поврзани со оперативниот лизинг/закуп се признаваат за периодот за кој се однесуваат. Трошоците по основ на оперативен лизинг/закуп се однесуваат на изнајмување на деловни простории, магацини и други видови закупнини. Тие се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување во согласност со важечките договори за оперативен лизинг/закуп.

3.9.2. Трошоци на позајмување / камати

Трошоците на позајмување/камати се евидентираат како расходи во моментот на нивното настанување преку Извештајот за сеопфатна добивка.

3.9.3. Одржување и поправки

Трошоците за одржување и поправки на недвижности, постројки и опрема се признаваат преку Извештајот за сеопфатна добивка и се искажуваат во моментот на нивното настанување.

3.9.4. Амортизација на нематеријални и материјални средства

Недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства се амортизираат пропорционално со цел набавната вредност на средствата целосно да се отпише во текот на нивниот проценат корисен век. Друштвото пресметката на амортизацијата е врши поединечно односно за секое средство поодделно во рамките на групите применувајќи стапки кои се во согласност со корисниот век на средствата. Средствата се амортизираат од моментот кога се ставаат во употреба, односно од првиот ден од наредниот месец кога се набавени.

Годишни стапки на амортизација што се користат за одделни недвижности, опрема и нематеријалните средства се:

Нематеријални средства	20 %
Недвижности	2,5– 10 %
Погонска опрема	5– 10 %
Мебел	20 %
Компјутерска опрема и софтвер	25 %
Телекомуникациска опрема и возила	20 - 25 %

Белешки кон финансиските извештаи**3. Преглед на значајни сметководствени политики****3.9.5. Обезвреднување на нефинансиски средства**

Доколку на датумот на билансирање е констатирано дека нефинансиското средство е оштетено, Друштвото го проценува надоместивиот износ за тоа средство. Износот за кој сметководствената вредност на средството го надминува неговиот надоместив износ претставува загуба поради оштетување.

Во Извештајот за сеопфатна добивка на оваа позиција влегуваат оштетувањата на: недвижности, постројки и опрема, нематеријални средства, превземен средства врз основа на ненаплатени побарувања и останати средства.

Загуба поради оштетување на нефинансиски средства во Извештајот за сеопфатна добивка се признава на нето основа. Доколку во последователните периоди дојде до ослободување на загуби поради оштетување, но најмногу до износот на претходно признаените загуби, во Извештајот за сеопфатна добивка, добивката се признава како приход на позицијата загуби поради оштетување на нето основи.

3.9.6. Надоместоци на вработените

Расходите за вработените ги сочинуваат краткорочните користи на вработените како што се: плати, задолжителни придонеси за социјално и пензиско осигурување, платен годишен одмор, платено боледување, учество во добивката и други бонуси.

Овие користи се признаваат во моментот на настанувањето. Пресметаната плата за сметководствениот период се признава како обврска и расход за тој период.

3.9.7. Останати расходи од дејноста

Расходите на работењето на Друштвото ги сочинуваат: материјални трошоци, трошоци за услуги, службени патувања, репрезентации и реклами, трошоци од претходен пресметковен период, даноци и придонеси, трошоци за парични казни, такси и судски решенија, резервирања на нето основа, капитална загуба и други трошоци од работењето. Трошоците кои се однесуваат на пресметковниот период без оглед на тоа дали се платени или не, се признаваат и мерат согласно соодветниот стандард за средството врз чија основа е реализиран расходот.

3.10. Позитивни и негативни курсни разлики

Средствата и обврските исказани во странска валута се конвертираат во денари според официјалниот девизен курс на денот на составување на Извештајот за финансиската состојба.

Трансакциите во странски валути се исказуваат во денари според официјалниот девизен курс на денот на трансакцијата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои произлегуваат од конвертирањето на средствата, обврските и трансакциите се соодветно исказани како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка.

Белешки кон финансиските извештаи

3. Преглед на значајни сметководствени политики

3.11. Данок од добивка

Тековниот данок на добивка го претставува износот кој е пресметан во согласност со Законот за данок на добивка.

Одложени даноци се признаваат кога се јавува разлика помеѓу сметководствената вредност на средствата и обврските во годишната сметка и нивната сметководствена вредност според даночната регулатива.

3.12. Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврска и се одземаат од остварената добивка во периодот во кој биле одобрени од страна на Собранието на акционери на Друштвото. Дивидендите за годината што се распределуваат по датата на изготвување на Извештајот за финансиска состојба се обелоденуваат како настан по датум на известување.

3.13. Трансакции со поврзани страни

Поврзани страни се оние каде еден субјект контролира друг субјект или има значајно влијание во донесувањето на финансиските и деловните одлуки на другиот субјект.

3.14. Известување по оперативни сегменти

Деловен сегмент претставува група на средства и деловни активности за обезбедување на производи и услуги, кои се подложни на ризици различни од оние кај други деловни сегменти. Географскиот сегмент пак обезбедува производи и услуги во рамки на одредено економско опкружување подложно на ризици различни од оние кај другите географски сегменти. Друштвото делува на територија на Република Македонија, додека активностите на Друштвото се во областа на производство на производи од лееено железо. Работењето на Друштвото претставува еден оперативен сегмент.

3.15. Настани по датумот на известување

Настаните по датумот на известување кои обезбедуваат дополнителни информации во врска со состојбата на субјектот на денот на известување (настани за кои може да се врши корегирање) се содржани во финансиските извештаи.

Настаните по датумот на известување за кои не може да се врши корегирање во финансиските извештаи се прикажуваат во белешките во случај кога се материјално значајни.

3.16. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесни средства се можни средства кои произлегуваат од минати настани, чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани, кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесни средства се признаваат само кога е веројатен приливот на економски користи.

Белешки кон финансиските извештаи

4. Користени проценки

Подготвувањето на финансиските извештаи, во согласност со МСФИ, бара примена на одредени сметководствени проценки како и расудувања од раководството во процесот на примена на сметководствените политики. Најзначајна употреба на расудување и проценки, се однесуваат на објективната вредност на побарувањата и обврските, застареност на залихите, употребниот век на недвижностите, постројките, опремата и нематеријалните средства, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и слично, врз основа на информациите достапни на датумот на обелоденувањето на финансиските извештаи. Ефектите од промените во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената.

5. Промена на сметководствени политики и корекции на грешки

Сметководствените политики се применуваат од период во период на конзистентна основа. Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на МСФИ.

По исклучок, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во финансиските извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Одборот на директори.

При ретроспективна промена на сметководствена политика, ентитетот ја применува новата сметководствена политика на компаративните информации за претходните периоди до најраниот датум кога тоа е изводливо, исто како новата сметководствена политика да била применета отсекогаш. Кога е непрактично да се одредат ефектите на поединечните периоди на промена во сметководствената политика на компаративните информации за еден или повеќе презентирани периоди, Друштвото ја применува новата сметководствена политика на сметководствените вредности на средствата и обврските на почетокот на најраниот период за кој е изводлива ретроспективна примена, што пак може да биде тековниот период и ги прави соодветните корекции на почетното салдо на секоја засегната компонента на главнината за тој период.

Согласно со МСФИ, колку што е изводливо, Друштвото ретроспективно ја исправа материјалната грешка од претходен период во првиот финансиски период одбран за објавување, откако истата била откриена, така што:

- повторно ги прикажува компаративните износи за претходниот презентирани период(и) кога грешката се појавила или
- доколку грешката се појавила пред да биде презентирани најраниот претходен период, повторно ги прикажува почетните салда на средствата, обврските и главнината за најраниот презентирани период.

Кога е непрактично да се одредат ефектите на грешката за специфичен период врз компаративните информации за еден или повеќе претходно презентирани периоди, ентитетот повторно ги прикажува почетните салда за средствата, обврските и главнината за најраниот период за кој е изводливо ретроспективно повторно прикажување (што може да биде и тековниот период).

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици

При извршување на своите деловни активности Друштвото може да биде изложено на различни видови на финансиски ризици од кои најважни се пазарниот ризик (валутниот ризик, ценовниот ризик, ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност) кредитниот ризик и ликвидносниот ризик.

Управување со ризиците на Друштвото опфаќа идентификување, следење, мерење и нивно управување со цел да се минимизираат негативните алијанија врз успешноста на работењето. Поради тоа, Друштвото има воспоставено режим за управување со ризиците на кои е изложено, соодветно на природата, големината и сложеноста на активностите кои ги врши.

6.1. Пазарен ризик

6.1.1. Валутен ризик – ризик од курсни разлики

Друштвото ги реализира своите продажби во главно во Република Македонија и побарувањата му се изразени во денари. Валутниот ризик е поврзан со промената на курсот на еврото и продажбите изразени во американски долари.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици

6.1. Пазарен ризик

6.1.2. Ценовен ризик Ценовната политика на Друштвото е функција од три основни фактори и тоа: структурата

на расходите, цените на конкуренцијата и куповната моќ на клиентите. За справување со овој ризик Друштвото имајќи ги во предвид овие фактори врши постојана анализа и проценки на својата ценовна политика.

6.1.3. Ризик од каматни стапки врз готовинските текови и објективната вредност

Ризик од каматни стапки претставува ризик дека објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти ќе имаат промени поради промените во вредностите на пазарните каматни стапки.

При остварување на својата дејност Друштвото настојува истата да ја извршува преку оптимално создавање на обврски имајќи ги во предвид планот за работа, добивање подолг рок за плаќање кон добавувачите со цел користење на банкарски кредити во мали износи. Ваквата политика овозможува постигнување висок степен на финансиска стабилност.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици

6.2. Кредитен ризик Кредитниот ризик е ризик кој се јавува кога купувачите и другите клиенти на Друштвото нема да бидат во можност да ги исплатат побарувањата во целост и во договорените рокови по основ на депозити, побарувања од продажби и други побарувања. На овој ризик подложни се паричните средства на банкарските сметки (тековни и орочени депозити) побарувања од купувачите и останатите краткорочни побарувања.

Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик.

Кредитниот ризик за паричните средства и паричните еквиваленти се смета за безначаен. Клиентите на Друштвото се реномирани банки, рангирани со висок квалитет.

Ризикот од наплата на побарувањата од купувачи се намалува со постојано следење на наплатата на побарувањата од купувачите во земјата и странство.

6.3. Ликвидносен ризик

Ризикот од ликвидноста претставува ризик од неможност за навремено исполнување на своите обврски спрема добавувачите (доверителите) по основ на тековни обврски што може да доведе до загуба на приходи и/или капитал. Друштвото својата ликвидност ја управува на дневна основа. Во функција на заштита од неликвидноста, Друштвото држи одреден износ на парични средства на својата трансакциона сметка, се грижи за навремена наплата на побарувањата во рамките на договорените услови. Во случај на потреба Друштвото има можност да користи кредити за навремено измирување на обврските. Ризикот од неликвидност на Друштвото е на умерено ниво. Друштвото има доволно ликвидни средства, како и континуиран прилив на пари од продажби за навремено исполнување на своите обврски.

Табелата во продолжение ја прикажува преостанатата договорена доспеаност на финансиските обврски на Друштвото. Табелата е подготвена врз основа на недисконтирани готовински текови.

Белешки кон финансиските извештаи

6. Управување со ризици

6.4. Ризик при управување со капиталот

Целите на Друштвото при управувањето со капиталот се овозможување на континуирано работење, бенефиции за други заинтересирани лица, како и одржување на оптимална структура на капиталот со цел намалување на трошокот на капиталот. Заради одржување и прилагодување на структурата на капиталот Друштвото може да изврши корекција на износот предвиден за исплата на дивиденди на основачите, да запише нови влогови или да продаде средства за да го намали долгот.

6.5. Објективна вредност

Објективна вредност претставува износот за кој едно средство може да биде разменето или една обврска исплатено под нормални комерцијални услови помеѓу независни и информирани деловни партнери.

Објективната вредност е одредува раководството на Друштвото врз основа на котирачки пазарни цени или други релевантни информации во зависност од видот на средството и обврската за кои може да се изврши објективно вреднување.

Во Република Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство за

купопродажба на побарувањата и други финансиски средства и обврски и поради тоа во моментот нивната објективна вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа.

Раководството на Друштвото врши севкупна изложеност на ризикот и во случаи кога проценува дека сметководствената вредност по која се водат средствата не би можела да биде реализирана се врши исправка на вредноста.

Раководството на Друштвото смета дека искажаните сметководствени износ се највалидни и најкорисни извештајни вредности при постојните пазарни услови.

7. Приходи од продажба

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Приходи од продажба на производи во земјата	105,555	100,013
Приходи од продажба на производи во странство	36,364	68,210
Приходи од продажба на услуги во земјата		
Приходи од продажба на стоки во земјата	25,889	643
Приходи од наемнини	449	3,160
Приходи од продажба на материјали во земјата		
ВКУПНО	168,257	172,026

8. Останати оперативни приходи

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Приходи од отпис на обврски		749
Приходи од продажба на постојани средства		
Останати приходи	534	115
ВКУПНО	534	864

9. Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Сировини и материјали	34,903	64,843
Енергија	1,135	17,162
Ситен инвентар	378	256
Резервни делови, амбалажа	16,210	216
ВКУПНО	52,626	82,477

10. Набавна вредност на трговски стоки

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Набавна вредност на продадени стоки	25,770	971

Набавна вредност на продадени материјали
ВКУПНО

449	3,740
26,219	4,711

11. Услуги со карактер на материјални трошоци

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Трошоци за птт услуги	768	
Услуги за одржување	32,633	605
Наем лизинг	385	3,868
Производни услуги	4,463	408
Комунални услуги	90	16
Транспортни услуги	3,119	4,910
Останати услуги	1,867	783
ВКУПНО	43,325	10,590

12. Трошоци за вработени

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Нето плати и надомести	17,456	20,032
Даноци и продинеси од плата	1,337	1,606
Останати трошоци за вработени	16,267	3,727
ВКУПНО	35,060	25,365

13. Останати оперативни трошоци

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Репрезентација и пропаганда	1,311	1,115
Осигурување	35	407
Банкарски услуги	713	726
Отпис на побарувања		1,894
Даноци кои не зависат од резултат	225	
Неотпишана вредност	115	115
Останати нематеријални трошоци	5,227	3,560
ВКУПНО	7,626	7,817

14. Нето приходи (трошоци) од финансирање

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Приходи од камати	-7919	-7919
Трошоци за камата	-7919	-7919
Вкупно камати - нето	-7919	-7919

Позитивни курсни разлики		
Негативни курсни разлики	-25	-25
Вкупно курсни разлики - нето	-25	-25
Нето приходи(трошоци) од финансирање	-7944	-7944

16. Недвижности,
постројки и опрема

						во 000 денари
	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Транспортни средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност						
Состојба на 01.01.2023	911	79,457	166,317	21,871	6,508	275,064
Набавки	-	-	803	87	-	890
Расходувања	-	-	-	-	-	-
Продажби	-	-	-	-	-	0
Состојба на 31.12.2023	911	79,457	167,120	21,958	6,508	275,954
Набавки	-	-	1,512	1,117	-	2,629
Расходувања	-	-	-	-	-	-
Продажби	-	-	-	-	-	0
Активирање на инвестиција	-	6508	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	911	85,965	168,632	23,076	-	278,583
Исправка на вредност						
Состојба на 01.01.2023	-	65,124	128,447	20,768	-	214,339
Амортизација за 2023	-	190	5,408	564	-	6,162
Расходувања	-	-	-530	-	-	-
Продажби	-	-	-	-	-	0
усогласување	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2023	-	65,314	133,325	21,332	-	219,971
Амортизација за 2024	-	1,806	5,077	518	-	7,201
Расходувања	-	-	-	-	-	-
усогласување	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31.12.2024	-	66,920	138,402	21,850	-	227,172
Сметководствена вредност						
Состојба на 31.12.2023	911	20,651	33,795	626	-	55,983
Состојба на 31.12.2024	911	19,045	30,230	1,225	-	51,411

17. Вложувања во хартии од вредност
расположливи за продажба

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Вложувања во поврзани субјекти		

Железник АД Демир Хисар
ВКУПНО

25,131	25,131
25,131	25,131

18. Залихи

Суровини и материјали
Ситен инвентар и амбалажа
Готови производи
Стоки
ВКУПНО

во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
3,388	3,192
12,773	11,932
113,188	99,175
376	229
129,725	114,528

19. Побарувања од купувачи

Купувачи во земјата
Побарување од поврзани друштва
Купувачи во странство
ВКУПНО

во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
30,667	14,064
6,590	6,579
1,008	8,689
38,265	29,332

20. Останати тековни средства и АВР

Побарувања за ДДВ
Побарувања за повеќе платен данок од добивка
Побарувања за повеќе платени царини
Дадени аванси на добавувачи во земјата
Побарувања од вработени за аконтации за службен пат
Останати тековни средства и АВР
ВКУПНО

во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
-	-
725	-
-	-
0	0
1066	1995
586	670
2377	2665

21. Финансиски побарувања

Дадена позајмица на вработено лице
Дадена позајмица на правно лице
ВКУПНО

во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
17,352	98
15,858	-
33,210	98

22. Пари и парични еквиваленти

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Денарски сметки во банки	74	74
Девизни сметки во банки		
Девизна благајна	2842	2140
Денарска благајна	176	0
ВКУПНО	3092	2214

23. Обврски кон добавувачи

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Добавувачи во земјата	48,430	24,986
Обврски кон поврзани друштва		
Добавувачи во странство	12,078	9,219
ВКУПНО	60,508	34,205

24. Останати обврски и ПВР

	во 000 денари 2024	во 000 денари 2023
Обврски за даноци	6,324	767
Обврски за камати		
Обврски спрема вработени	2,385	2,385
Останати обврски		
ВКУПНО	6,917	3,152


ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА

31.12.2024

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

	Белешка	2024 во 000 денари	2023 во 000 денари
СРЕДСТВА			
<i>Нетековни средства</i>			
Недвижности, постројки и опрема	16	51,411	55,983
Вложувања во хартии расположливи за продажба	17		
		<u>51,411</u>	<u>55,983</u>
<i>Тековни средства</i>			
Залихи	18	129,739	114,528
Побарувања од поврзани друштва	18	6,560	6,579
Побарувања од купувачи	18	38,430	24,885
Останати тековни средства и АВР	20	2,380	3,988
Финансиски побарувања	21	24,369	22,885
Пари и парични еквиваленти	22	2,839	4,955
		<u>204,307</u>	<u>177,780</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>255,718</u>	<u>233,763</u>
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
<i>Капитал</i>			
Основачки капитал		74,366	74,366
Резерви		12,733	12,733
Акумулирана добивка (загуба)		13,503	11,803
Добивка за годината		2,985	1,700
		<u>103,587</u>	<u>100,602</u>
<i>Обврски</i>			
<i>Нетековни обврски</i>			
Долгорочни финансиски обврски		20,029	8,315
		<u>20,029</u>	<u>8,315</u>
<i>Тековни обврски</i>			
Обврски кон поврзани друштва		1490	2951
Обврски кон добавувачи	23	51,720	21,264
Останати обврски и ПБР	24	1,690	1,279
Краткорочни финансиски обврски	25	70,842	94,645
Долгорочни финансиски обврски - тековен д	24	6,360	4,707
		<u>132,102</u>	<u>124,846</u>
Вкупно обврски		<u>255,718</u>	<u>133,161</u>
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		<u>255,718</u>	<u>233,763</u>

Директор
Саша Вучетич

Овластен сметководител
Размена Балеска


ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
 За годината што завршува на 31 декември 2024
ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

	2024	2023
	во 000 денари	во 000 денари
Парични текови од оперативни активности		
Добивка пред оданочување	4,777	2,476
Усогласување за:		
Амортизација	7,201	6,162
Неотривана вредност на основните средства		
Промени во оперативните средства и обврски		
Зголемување(намалување) на тековни средства и тековни обврски:		
Залихи	-15,211	7,944
Побарувања од купувачи	-13,565	19,861
Побарувања од поврзани друштва	19	-1,884
Останати побару АВР	1,608	-771
Финансиски обврски	13,367	6,003
Обврски кон поврзани друштва	-1,461	2,951
Обврски кон добавувачи	30,456	-12,942
Останати обврски	411	1,958
Данок од добивка	-1,793	-776
Нето парични текови од оперативни активности	25,809	31,082
Парични текови од инвестициони активности		
Набавка на основни средства	-2,629	-1,416
Продажба на основни средства		
Нето парични текови од инвестициони активности	-2,629	-1,416
Парични текови од финансиски активности		
финансиски обврски	-23,803	-4,159
Побарувања за дадени позајмици	-1,492	-22,767
Исплатена дивиденда		
Нето парични текови од финансиски активности	-25,295	-26,926
Нето зголемување(намалување) на парични средства	-2,115	2,740
Пари и парични средства на почетокот на годината	4,954	2,214
Пари и парични средства на крајот на годината	2,839	4,954
(Белешка бр.22)		

Директор
 Саџа Вучетиќ



Овластен сметководител
 Размена Балеска

Размена Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНАТА ДОБИВКА

31.12.2024

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

	Белешка	2024 во 000 денари	2023 во 000 денари
Оперативни приходи			
Приходи од продажба	7	168,258	172,027
Останати оперативни приходи	8	534	864
		<u>168,792</u>	<u>172,891</u>
Оперативни трошоци			
Промена на залихи на готови производи и производство во тек		14,014	-6,313
Потрошени материјали, енергија и ситен инвентар	9	-52,626	-64,844
Набавна вредност на трговски стоки, материј.	10	-26,219	-4,131
Услуги со карактер на материјални трошоци	11	-43,325	-29,306
Трошоци за вработени	12	-35,060	-36,837
Амортизација	16	-7,201	-6,162
Останати оперативни трошоци	13	-7,626	-14,962
		<u>-158,043</u>	<u>-162,555</u>
Оперативна добивка		<u>10,749</u>	<u>10,336</u>
Приходи (расходи) од финансирање			
Нето приходи (расходи) од финансирање	14	-5,971	-7,858
Добивка пред оданочување		<u>4,778</u>	<u>2,478</u>
Данок од добивка	15	1,793	776
Добивка за годината		<u>2,985</u>	<u>1,702</u>
Вкупно сеопфатна добивка за годината		<u>2,985</u>	<u>1,702</u>

Директор
Саша Вучетич



Овластен сметководител
Размена Балеска

Размена Балеска

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО КАПИТАЛОТ
За годината што завршува на 31.12.2024
ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Д.Хисар

Состојба на 01.01. 2023
Распределба на добивката
Вкупна сеопфатна добивка 2023

Состојба на 31 декември 2023

Вкупна сеопфатна добивка 2024
Распределба на добивката
Состојба на 31 декември 2024



Директор
Саша Вучетик

Ревалоризациски станаткумулирана
Капитал циони резерви резерви добивка Вкупно
во 000 де во 000 ден во 000 денари во 000 де во 000 ден

74,366	12,733	11,802	98,901
1,293	-	-	0
-	-	1,700	1,700
74,366	12,733	13,502	100,601
1,293	-	-	-
-	-	2,985	2,985
-	-	-	-
74,366	12,733	0	16,487
			103,586

Овластен сметководител
Размена Балеска

Р.Балеска



Република Северна Македонија
Државна агенција за Даночна администрација

ДАНОЧЕН БИЛАНС за оданочување на добивка

ДБ

*Получен Убрзо за Јавна Администрација

Пособен
даночен статус
☐ Застапен
друштво ☐ ТНРЗ ☐ Класично сопственик
даночен
Единствен
даночен број

4010990101566

Секретен назив
и адреса на вистинско
седиште за контакт

^ELI^EN LTV I GRANULAT
@ELEZNIK AD SOPOTNICA
DEMIR HISAR S.SOPOTNICA bb
СОПОТНИЦА

Телефон

047/272-418

e-пошта

info@zeleznik.com.mk

08/03/2025 13:19:13

0803252701 24

Даночен период

од 01/01/2024 до 31/12/2024

Рок за
поднесување

15/03/2025

Исплата
на ДБ☐ БАН

*Закон

УТВРДУВАЊЕ НА ДАНОК НА ДОБИВКА

I. Финансиски резултат на биланс на успех

II. Неиздавани разходи и помалку изважени приходи на даночен цен (збир од АОП 03 до АОП 39)

1. Разходи кои не се поврзани со вработување на дејноста на субјектот односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се постојани од вредноста на дејноста

2. Надмestoci на трошоци и други лични приходи од работен однос над утврдуваниот однос

3. Надмestoci на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став 2) од ЗОД

4. Трошоци за организациона исхрана и престој над вносите утврдени со закон

5. Трошоци за хепинесот сместување во зград над 6.000 денари дневно по лице и трошоци за престој на лица кои не се дозволени

6. Трошоци за исхрана на вработените кои работат ноктно време, над вносите утврдени со закон

7. Трошоци по основ на месечни надмestoci на членови на органи на управување над вносите утврдени со закон

8. Трошоци по основ на утилитетни доброволни придонеси во доброволен пензиjsки фонд над вносите утврдени со закон

9. Трошоци по основ на уплатени премии за осигурување на живот над вносите утврдени со закон

10. Надмestoci за лица коишто не се лица изготвувачи за вработување над вносите утврдени со закон

11. Секретни исплати на добивка

12. Купувања кои не се предвидени од законот на стана (фрмба, поштар или други природни нештати)

13. Трошоци за репрезентација

14. Трошоци за додатоци на правени во согласност со Законот за додатоци и спонзорства во јавните дејности, над 5% од закупениот приход остварен во година

15. Трошоци за спонзорства направени во согласност со Законот за додатоци и спонзорства во јавните дејности, над 5% од закупениот приход остварен во година

16. Трошоци за додатоци во спорот согласно со членот 93-и од ЗОД

17. Трошоци по основ на вносите по кредити кои не се користат за вработување на дејноста на обврзувачот

18. Осигурителни премии или поплаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени

19. Дивиденди по задршка (одбивања) исплатени во нив на трети лица кои не се товари на трошоците на даночниот обврзувач

20. Парични и денарни казни, пенали и казниви казни за ненамерено уплата на јавни додатоци и на трошоци за престој на малолетни

21. Трошоци за стекнување

22. Трошоци на капи, растур, при и раштнување

23. Трден отпад на неоплатени забавувања

24. Трошоци за нива вносите на преминувањето по основ на додатоци условност над вносите на кој се пресметани

25. Трошоци за практична работа над вносите вработени во Законот за практичност

26. Трошоци за практична обука на ученици и практична вистава на студенти во вносите над 6.000 денари месечно

27. Трошоци за амортизација на ревалоризацијата вредност на материјални и нематеријални средства

28. Трошоци за амортизација на материјални и нематеријални средства и/или постојат од амортизацијата пресметани на набавната вредност на средствата до преминувањето на стаплен над пресметаните согласно Нормативната на

30

1/5

• страна 2/4

За пополнување на податоците за платен данок во странство (withholding tax) до прописаната ставка клирингата тука (Задолжително пополнете ги сите полици и прикачете го доказот за платениот данок од надлежен даночен орган во

странство)

- страна 3/4

ПРИЛОГ
со податоци за трансакции меѓу поврзани лица

Д. ТРАНСАКЦИИ МЕЃУ ПОВРЗАНИ ЛИЦА СОГЛАСНО ЧЛЕН 12 И ЧЛЕН 12-А ОД ЗАКОНОТ ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА

Реден број	Вид на трансакција	Продажба	Добивка
1	Нематеријални средства	0	0
2	Материјални средства	0	0
3	Финансиски средства, освен заеми	0	0
4	Заеми	0	0
5	Заеми на материјали, производи и стоки	0	0

Реден број	Вид на трансакција	Приход	Транзит
6	Камати	0	0
7	Услуги	0	0
8	Надминеоди за авторски права	0	0
9	Вкупен приход на останати трансакции	0	0

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Име / Име и презиме	Саша	Вучетик
ЕДБ		Датум на пополнување
Својство	potpisnik	Потпис
		08/03/2025 13:19:54

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме	Саша	Вучетик
ЕД		Датум на потпишување
Својство	potpisnik	Потпис
		Електронски потпишана

* Подготвено со помош на Јавен Регистар

Подготвено со
системот

ЖЕЛЕЗНИК АД Сопотница Демир Хисар
ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА ЗА 2024 год.

Податоци за Друштвото

Трговското друштво челичен лив и гранулат ЖЕЛЕЗНИК АД – Сопотница Демир Хисар (во помнатамошниот текст Друштвото) е акционерско друштво основано во 1978 година.

Од 11.04.2001 година на Друштвото се води во Трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Македонија.

Адресата на Друштвото е Сопотница Демир Хисар, Република Македонија.

Основна дејност на Друштвото е леење на железо 24.510

Сопственост и поврзани субјекти: Доминантен сопственик на Друштвото е Дипо ДООЕЛ Охрид.

Друштвото го засталуваат двајца извршни Директори Вучетик Саша и Попоски Златко.

Основни производи за производната програма се челични сачми за пескарење и челични одливци.

Челичните сачми се произведуваат во 10 стандардни димензии и три вонстандардни кои исто така наоѓаат своја примена.

Напоредно со челичните сачми се работеше на развој на технологијата на челични одливници.

• **Економско и деловно опкружување**

Во исклучително динамично и неизвесно надворешно опкружување ЖЕЛЕЗНИК АД – Сопотница Демир Хисар, оствари вкупен приход од 168.793 илјади денари

ЖЕЛЕЗНИК АД – Сопотница Демир Хисар годината е завршува со нето добивка од 2.984 илјади денари.

1. ВО ТЕКОВНАТА 2024 г. ПРОДАДЕНИ СЕ:

Продадено 193.470 кг сачми

Продадено 299.726 кг одливци

Менаџерскиот тим ги превзема сите мерки и активности да се зголеми продажбата на сачми на Европскиот пазар и во таа насока се планира учество на саеми

ВО ПРЕСМЕТКОВНАТА 2024Г. ОСТВАРЕНИ СЕ СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ

	2024 (во илјади ден)	
остварен вкуп.приход	168.793	
приходи од продаж.	168.258	
вкупни расходи	164.016	
промена на залихи	14.014	
остварена добивка	4.777	
данок од добивка	1.793	
нето добивка	2.984	
акумулирана добивка	13.504	
РАСХОДИ		%
суровини и мате	37.028	21.52
елект.енерг.	15.597	9.065
Набав.вреднос на стоки	25.770	14.98
Набав.вредност на матер	449	0.26
услуги со каракт.матер	43.325	25.18
остан. Трош.од рабо.	6.892	4.01
трош.за вработ.	35.060	20.38
амортиз.	7201	4.19
останати операт.трош.	734	0.43

Менаџментот на друштвото прави максимални напори со политиката на управување со ризикот истиот да биде сведен на најниско ниво. Воглавно се следи ценовникот, валутниот и ликвидносниот ризик. Ценовниот ризик на влезните компоненти се следи преку обезбедување повеќе понуди од добавувачите за конкретни материјали, додека можноста да се влијае врз ценовниот ризик на готовиот производ е мала, поради фактот дека работата на домашниот пазар се добива на јавни тендери, а на странскиот пазар цената ја диктира пазарот.

Ликвидносниот ризик од кој зависи континуираното работење на друштвото е предмет на постојано следење, било преку забрзување на наплатата или обезбедување на кредити од деловните банки. Во минатата година друштвото немаше посериозни проблеми со овој ризик. Сметките во деловните банки не беа под блокади. Набавките на основните репроматеријали се одвиваа на време поради што не дојде до ситуација на стопирање на производниот процес или значајни доцнења во испораката на готовите производи.

Од финансиски аспект, со оглед да оваа индустрија (црна металургија) во последнве години има криза од пошироки размери финансиските резултати се мали за распределба на дивиденди, од тој аспект се врши распоред на остварената добивка во акумулирана добивка и дел за законски резерви на компанијата, за кое се донесува одлука на годишно собрание на акционери.

За финансиска поддршка на работењето користиме долгорочен и краткорочен кредит за ликвидност
И краткорочен кредит од Стопанска банка АД Скопје, Стопанска банка Битола, Шпаркасе банка Скопје

Долгорочен кредит од Шпаркасе банка Скопје и Стопанска банка Битола
Во поглед на сопственоста на капиталот структурата е како следува:

58,20% од капиталот поседува ДИПО Охрид која истовремено е најголем сопственик, потоа

-6,79 % поседува Павел Попоски

-5,07 % ПАП Компани,

-5,74 % Фонд за ПИО на РМ

-11,62 % БАПАЛ услуги

И останатите се поранешни и сегашни вработени.

Месечните примања на органите на управување се согласно договорите за утврдување на правата, обрските, одговорностите, платата и другите примања на вработените.

Во прилог табела за примени финан средства за дел од органите на управување

Ред ен бро ј	Име и презиме	Позајмици	Плата	К-15	Вкупно
1	Попоски Златко	2.410.000	1.564.512	11.111	3.985.623
2	Попоски Зоран	1.217.000	0	0	1.217.000
3	Вучетиќ Саша	1.660.000	1.564.512	11.111	3.235.623
4	Ристовска Катица	1.620.000	1.156.253	11.111	2.787.364

15.03.2025г

Извршен директор

